

Новинарите бараат итни медиумски реформи

Од лидерите на четирите поголеми партии, ВМРО-ДПМНЕ, СДСМ, ДУИ и ДПА, Груевски, Заев, Ахмети и Тачи, бараме објаснување зошто пропаднаа преговорите за медиумските реформи. Дали проблем за партиите беа мачките на европскиот посредник или пак не им се допаднаа неговите предлози за системски реформи на медиумскиот систем, велат од медиумските здруженија.

Македонија | понеделник, 14 март 2016, 12:41

Сподели 2



Новинарите бараат итни медиумски реформи

Најчитани вести

24 часа

Седмица

Месец



Чарли Шин осомничен за убиство 10:01 ат



Јелена ја убил манијак од Фејсбук?! 10:46 ат



ДНК материјалот под ноктите на Јелена не е употреблив 1:36 рт



Ефтов: И сега, иде Дунав – и да погинеш, колку можеш ќе се спасиш 2:02 рт



Заев: Груевски и пркоси на меѓународната заедница 9:35 ат

Поврзани вести



ЗНМ против предлогот на СДСМ за укинување на радиодифузна

Пет новинарски и медиумски организации, меѓу кои Здружението на новинарите на Македонија, Самостојниот синдикат на новинарите и медиумските работници, Македонскиот институт за медиуми, Советот на етика на медиумите и Институтот за комуникациски студии, во наредниот период ќе работат заедно да ги убедат сите одговорни да се направат реформите во медиумската сфера пред изборите закажани за 5-ти јуни.

За таа цел овие организации во петокот доставија барање за средба со претседателот Ѓорге Иванов, спикерот на Собранието Трајко Вељаноски и со лидерите на политичките партии, потписници на договорот од Пржино.

“ Како новинари сакаме да го преземеме нашиот дел од одговорноста да работиме заедно со сите заинтересирани институции да обезбедиме слободни и професионални медиуми. Претседателот има важни надлежности во надворешната политика и се грижи за добриот имиџ на земјата во светот. Во индексот по слобода на медиуми на Репортери без граници и на Фридиом хаус, Македонија е во друштво на африкански земји. Сакаме да работиме со претседателот Македонија пред светот да ја легитимира како слободна и демократска земја Македонскиот Устав гарантира слобода на изразување и слобода на медиуми. Собранието го донесува Уставот и се грижи постојано за доследно применување на неговите одредби. Од таму Собранието може да одигра поголема улога во напорите за подобрување на состојбата со слободата на медиумите во земјата.



Анкета

Дали новите цени на цигарите ќе го намалат бројот на пушачи?

- да
- Не
- Незнам

Vote

View Results

Од лидерите на четирите поголеми партии, ВМРО-ДПМНЕ, СДСМ, ДУИ и ДПА, Груевски, Заев, Ахмети и Тачи, бараме објаснување зошто пропаднаа преговорите за медиумските реформи. Дали проблем за партиите беа мачките на европскиот посредник или пак не им се допаднаа неговите предлози за системски реформи на медиумскиот систем, велат од медиумските здруженија.

Тие ги повториле своите барања – забрана на владини реклами, МРТ и Агенцијата за медиуми да се ослободат од контролата на власта и да се обезбеди нивно стабилно финансирање, да се намалат обврските и казните за приватните медиуми и поголема транспарентност на институциите.

Повеќе на оваа тема: [ЗНМ Медиуми](#)

ТЕКМАР пробиотски барови

Со 4 живи пробиотски култури и раст. влакна. Без трансмасти!
[Zegin.com.mk](#)



60.000€ ГОДИШНО ОД ХЕКТАР

Продаваме садници од ГОЏИ и ПАУЛОВНИЈА и гарантираме откуп!
[bioplant.mk](#)



Препорачај { 2

Последно во оваа категорија



ВИДЕО: Доста беше, кризата мора да заврши!



Стевананџија: Ке оди Заев на избори и оро ќе игра



Бесплатни прегледи за Светскиот ден на здравјето



Иванов: Во новиот светски поредок сè поактивни се недржавните актери



ВО ЖИВО: Прес конференција на лидерот на ВМРО-ДПМНЕ, Никола Груевски



Македонска икона поставена во црквата во Назарет

[Мобилна верзија](#)

[RSS](#)

[YouTube](#)

[Архива](#)

[Facebook](#)

[Twitter](#)

[Македонија](#) | [Свет](#) | [Анализи](#) | [Магазин](#) | [Секс](#) | [Анкети](#) | [Спорт](#)

[За нас](#) | [Импресум](#) | [Маркетинг](#) | [Контакт](#)

Copyright © 2016 NetPress (ул. Елисие Поповски бр.4 локал 3 Скопје). Сите права се задржани.

Вестите на интернет страницата на новинската агенција НЕТПРЕС може да се користат исклучиво за лично информирање. Без писмена дозвола од новинската интернет агенција НЕТПРЕС,